



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	19 Април 2019 година Службен гласник број 7 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

РЕШЕНИЈА И ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2019

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1350

На местото на членот на избирачкиот одбор Пеце Топалоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Илија Звездоски од Прилеп, ул. “Александар Македонски” бр.525, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Илија Звездоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Пеце Топалоски од Прилеп, ул. “Пере Темелкоски” бр.3, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Марија Чаушоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Катерина Попоска од Прилеп, ул. “Александар Македонски” бр.41, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа

2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), **Општинската изборна комисија Прилеп**, на седницата одржана на ден 01.04.2019 година во состав-претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА

Во Решението за изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор бр. 09-3/1 од 05.03.2019 год., за **избирачко место бр. 1350**, се врши исправка во однос на адресните податоци, на заменикот член Катерина Попоска, наместо ул. **“Александар Македонски“ бр. 41**, треба да стои ул. **“Александар Македонски“ бр. 491**.

Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта.

Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно.

Бр.09-3/2

01.04.2019 година

Прилеп

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Каролина Шукуроска с.р.

ЧЛЕНОВИ

Татјана Стојческа с.р.

Звонко Димоски с.р.

Татјана Попоска с.р.

Николче Карапеески с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1351

На местото на членот на избирачкиот одбор Мартин Атанасоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Миноски од Прилеп, ул. “ Спасе Темелкоски “ бр.50, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Сашо Крстески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мирјана Талеска од Прилеп, ул. “ 11ти Октомври “ бр.31, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Горан Петровски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Филип Трајкоски од Прилеп, ул. “ Браќа Талески “ бр.3, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Мирјана Талевска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашко Крстески од Прилеп, ул. " Спасе Темелкоски " бр.52, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1352

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Елизабета Христоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Златко Јованчески од Прилеп, ул. “ Климент Охридски “ бр.6/23, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Наташа Јорданоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елена Јованоска Настоска од Прилеп, ул. “ Спасе Темелкоски “ бр.26, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1353

На местото на член на избирачкиот одбор Филип Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Благоја Најдоски од Прилеп, ул. “ Цане Илиоски “ бр.60, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Билјана Николоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ленче Трајкоска од Прилеп, ул. “ Браќа Талески “ бр.3, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Евгенија Станкова

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Анета Коруноска од Прилеп, ул. “ Страшо Пинџур “ бр.16, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1354

На местото на член на избирачкиот одбор Миле Стеваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Горан Димитриески од Прилеп, ул. “ Александар Македонски “ бр.597, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Горан Димитриески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Филип Тунески од Прилеп, ул. “ Александар Македонски “ бр.601/2, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Рубин Димески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Петар Спиркоски од Прилеп, ул. “ Александар Македонски “ бр.518, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеев

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеев, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1355

На местото на член на избирачкиот одбор Ирена Петреска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Борче Спиркоски од Прилеп, ул. “ Блаже Темелкоски “ бр.56, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Кире Мајстороски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Марина Кузевска од Прилеп, ул. “ Славеј Планина “ бр.34, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Марија Цветаноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Оливер Спасески од Прилеп, ул. “ Драган Димески “ бр.11, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1356**

На местото на членот на избирачкиот одбор Коле Стеваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Гаврил Кочоски од Прилеп, ул. “ Пере Тошев “ бр.85, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Весна Јованоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Стефан Андреевски од Прилеп, ул. “ Никола Тесла “ бр.4/3, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Гаврил Кочоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Коле Стеваноски од Прилеп, ул. “ Слобода “ бр.47, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Тони Костадиновски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Весна Јованоска од Прилеп, ул. “ Козара “ бр.14, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1357**

На местото на членот на избирачкиот одбор Ристо Марковски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Соња Кузманоска од Прилеп, ул. “ 5-та Прилепска бригада “ бр.34, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Соња Кузманоска Трајкоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Стефани Велеска од Прилеп, ул. “ Борис Кидрич “ бр.72, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1358

На местото на член на избирачкиот одбор Сашо Димески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Весна Рошкоска од Прилеп, ул. “ Боца Иваноска “ бр.20, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Весна Рошкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Златко Јосифоски од Прилеп, ул. “ Боца Иваноска “ бр.22/1, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1359

На местото на членот на избирачкиот одбор Светлана Николоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Виктор Рајчиноски од Прилеп, ул. “ Октомвриска “ бр.118 А, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Виолета Перкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Даниела Колевска Иваноска од Прилеп, ул. “ Октомвриска “ бр.110, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Славица Николоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Светлана Николоска од Прилеп, ул. “ Октомвриска “ бр.87, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Даниела Колевска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Летка Перкоска од Прилеп, ул. "Октомриска" бр.121, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1360**

На местото на членот на избирачкиот одбор Александар Петкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Тони Ангелевски од Прилеп, ул. “ Радовишка “ бр.101, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Сузана Билјароска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кристијан Трајковски од Прилеп, ул. “ Радовишка “ бр.82, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Васе Илиовска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сара Костадиновска од Прилеп, ул. “ Радовишка “ бр.63, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1361**

На местото на членот на избирачкиот одбор Зора Мирческа

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Блаже Јованоски од Прилеп, ул. “ Пчиња “ бр.93, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Зоран Шамоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зора Мирчевска од Прилеп, ул. “ Пчиња “ бр.30, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Елена Макреска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Војче Степаноски од Прилеп, ул. “ Пчиња “ бр.83, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1362

На местото на членот на избирачкиот одбор **Маргарита Неделкоска**

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради остварување право на пензија, се избира лицето: **СИМОНА АЧЕСКА од Прилеп, ул. “Мирче Ацев” бр.44, вработена во ООУ “Блаже Конески” Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор **Зафирчо Зафировски**

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Билјана Кузманоска од Прилеп, ул. “Трајко Тарцан” бр.9/5, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор **Антонио Јованоски**

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Игор Димоски од Прилеп, ул. “Трајко Тарцан” бр.5/4, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор **Билјана Кузманоска**

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Билјана Стеваноска од Прилеп, ул. “Трајко Тарцан” бр.13/15, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Жаклина Трајкоска
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Блаже Ангелески од Прилеп, ул. " Мирче Ацев " бр.142,**
предложено од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на
РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1363

На местото на членот на избирачкиот одбор Диме Цицоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Андријана Цицоска од Прилеп, ул. “ Мечкин Камен “ бр.44, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Петар Тоскоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сузана Трајкоска од Прилеп, ул. “ Димитар Влахов “ бр.42, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Виолета Ристеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Петкоски од Прилеп, ул. “ Пере Тошев “ бр.91/14, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Илија Алексоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Петар Тоскоски од Прилеп, ул. “ Димитар Влахов “ бр.5А, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1364

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Виолета Лашкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради стекнување право на пензија, се именува лицето: **Елена Келтаноска Лашкоска од Прилеп, ул. “ Илија Игески “ бр.5, вработена во СОУ Гимназија “ Мирче Ацев “ Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

На местото на член на избирачкиот одбор Цветанка Белакапоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Петар Кузманоски од Прилеп, ул. “ Борка Талески “ бр.9, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Перица Најдовски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејан Лашкоски од Прилеп, ул. “ Илија Игески “ бр.5, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Петре Кузманоски

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Цветанка Белакапоска од Прилеп, ул. “ Мара Јосифоска “ бр.25, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1365**

На местото на членот на избирачкиот одбор Тони Ѓорѓиевски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: здравствени причини, се избира лицето: **Јован Бешовски од Прилеп, ул. "Лигураса" бр.2, вработен во ЈЗУ Општа Болница Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Делфина Андрејевска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Пеце Недески од Прилеп, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 17, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Љупка Томиќ

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кире Здравески од Прилеп, ул. "Златоврв" бр.5, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /

именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1366**

На местото на членот на избирачкиот одбор Наташа Стојаноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Делфина Спиркоска од Прилеп, ул. “Мечкин Камен“ бр. 36 А, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Делфина Спиркоска
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Елизабета Маркоска од Прилеп, ул. “Петар Поп Арсов”
бр.11, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Матилда Спиркоска
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Валентин Трајковски од Прилеп, ул. “Димитар Влахов”
бр.42, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното
гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа

2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367/1

На местото на членот на избирачкиот одбор Оливера Цветановска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Катерина Талимџиоска од Прилеп, ул. “Мечкин Камен” бр. 4, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Сашо Бацепејкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Благица Стојческа од Прилеп, ул. “Копарска” бр.35, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1

во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367

На местото на членот на избирачкиот одбор Бобан Спиркоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Наташа Стојаноска од Прилеп, ул. “Копарска“ бр. 4, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Коста Коруноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Снежана Глушеска од Прилеп, ул. “Петар Поп Арсов“ бр.2, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Миле Стојаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Гоце Цекоски од Прилеп, ул. "Мечкин Камен" бр.27, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Кирил Талески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејанчо Донески од Прилеп, ул. "Копарска" бр.48, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1368

На местото на членот на избирачкиот одбор Славе Димитриоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Рубинчо Ристески од Прилеп, ул. “Борка Талески“ бр. 62, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Мартин Иваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ангелчо Китаноски од Прилеп, ул. “Борка Талески“ бр. 66, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1369

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Марјан Димески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Илчо Петкоски од Прилеп, ул. “Пенка Котеска“ бр. 115, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Роберт Тодиноски
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Игор Кулески од Прилеп, ул. “Пенка Котеска“ бр. 94, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1370**

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор **Бранислав Атанасоски** на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради семејни причини, се избира лицето: **Киро Стојаноски од Прилеп, ул.“Благоја Крстески“ бр.1, вработен во ООУ “Добре Јованоски“ Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор **Дарио Ристески**

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Роберт Митрески од Прилеп, ул. “Прохор Пчински“ бр. 2, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), **Општинската изборна комисија Прилеп**, на седницата одржана на ден 01.04.2019 година во состав-претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА

Во Решението за формирање на избирачки одбор бр. 11-4/2 од 29.08.2017 год., за **избирачко место бр. 1371**, се врши исправка во однос на личните податоци, на заменикот член Наташа Дериволска, наместо Наташа Дериволска, треба да стои **Наташа Иваноска**.

Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта.

Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно.

Бр.09-3/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

01.04.2019 година

Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска с.р.

ЧЛЕНОВИ

Татјана Стојческа с.р.

Звонко Димоски с.р.

Татјана Попоска с.р.

Николче Карапеевски с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1371

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Кире Димески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Неда Јовески од Прилеп, ул. “ Коста Абрашевиќ “ бр.33, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1372**

На местото на членот на избирачкиот одбор Ицко Маркоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Снежана Иваноска од Прилеп, ул. “Димо Наредникот” бр. 2/19, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Дарко Стојаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Рубин Алексоски од Прилеп, ул. “Вера Циривири“ бр. 55, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Снежана Иваноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Христина Кареска од Прилеп, ул. “Бошко Корчагин“ бр.18, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Рубин Алексоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Гоце Спасески од Прилеп, ул. “Благоја Николоски“ бр.8, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1373**

На местото на членот на избирачкиот одбор Мирјана Темелкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Гоце Димоски од Прилеп, ул. “Вера Циривири“ бр. 23, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Гојран Димески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Матилда Спиркоска од Прилеп, ул. "Блага Ружето" бр. 301, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1374/1

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Сенад Пурковиќ
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Диме Караматоски од Прилеп, ул. "Архимедова" бр. 66,
предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното
гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на
РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,
99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,
на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите
Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1374**

На местото на членот на избирачкиот одбор Злата Пурковиќ

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сенад Пурковиќ од Прилеп, ул. "Кирило Иван Петровиќ" бр. 19, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375/1

На местото на членот на избирачкиот одбор Владимир Јованоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Боро Гоцески од Прилеп, ул. "Самоилова" бр. 87/11, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Борис Гоцевски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Виолета Бежоска од Прилеп, ул. "Кузман Јосифоски" бр.350, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375

На местото на претседател на избирачкиот одбор Милана Богојеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: приватни причини, се избира лицето:

Цветанка Димоска од Прилеп, ул.“Пере Тошев“ бр.6, вработена во ЕПТУ “Кузман Јосифоски Питу“ Прилеп

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Павлина Андоноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: остварување право на пензија, се избира лицето: **Весна Караџоска од Прилеп, ул.“Кузман Јосифоски“ бр.160, вработена во Економски факултет Прилеп**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на членот на избирачкиот одбор Дејан Иваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Игор Станкоски од Прилеп, ул. “Самоилова“ бр. 46, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Елена Гули Иваноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Орде Наумоски од Прилеп, ул. "Пере Тошев" бр.31/5, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Николче Србиноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Коце Василкоски од Прилеп, ул. "Пере Тошев" бр.35/14, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.04.2019 година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375

На местото на претседател на избирачкиот одбор Милана Богојеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради приватни причини, се избира лицето: **Катерина Димеска од Прилеп, ул.“Пере Тошев“ бр.15, вработена во СОУ ГС“ Гимназија Раде Јовчевски Корчагин “ Скопје.**

своерачен потпис на новоименуваниот претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-11/1
во Прилеп, 12.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Коста Дурланов

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1376**

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Љупчо Ефремоски

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: лични причини, се избира лицето: **Оливер Бузлески од Прилеп, ул.“Пере Тошев“ бр.4, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на членот на избирачкиот одбор Жаклина Наумоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Маринела Глигорова Јованоска од Прилеп, ул. “Васил Главинов“ бр.2, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Александар Савески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Николоски од Прилеп, ул. “Пере Тошев“ бр.16/19, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1377**

На местото на членот на избирачкиот одбор Мери Деспотоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Меланија Станкоска од Прилеп, ул. "Пере Тошев" бр.12/2-9, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Стевчо Мирчески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Хилда Димеска од Прилеп, ул. "Самоилова" бр.7/1-9, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Николина Петреска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александар Савески од Прилеп, ул. "Круме Кепески" бр.3, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Хилда Димевска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Љупчо Дамчески од Прилеп, ул. "Самоилова" бр.5/17, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1378**

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Гордана Чапрагоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Деан Маркоски од Прилеп, ул. “Борка Јорданоски” бр.12, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Николче Божиноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Владо Димоски од Прилеп, ул. "Егејска" бр.108/12, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1379**

На местото на членот на избирачкиот одбор Диме Колевски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејан Бунтески од Прилеп, ул. "Теодосие Синаитски" бр. 29, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Соња Петреска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Викторија Јовеска од Прилеп, ул. "Ладол Лапецот" бр. 48, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Киро Ѓоргоски

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Давор Матракоски од Прилеп, ул. "Егејска" бр.26, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Христијан Поповски

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Соња Петреска од Прилеп, ул. "Ладол Лапецот" бр.112, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380/1

На местото на членот на избирачкиот одбор Саше Тренкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејан Пупунчески од Прилеп, ул. "Војводинска" бр.23, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Дејан Пупунчески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кристина Темелкоска од Прилеп, ул. "Војводинска" бр.93, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Пеце Котески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Снежана Јордановска од Прилеп, ул. "Браќа Миладиновци" бр.237/26, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380

На местото на членот на избирачкиот одбор Верка Костоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: остварување право на пензија, се избира лицето: **Виолета Здравеска од Прилеп, ул.“Струшка“ бр.32, вработена во ЈЗУ Општа Болница Прилеп**

своерачен потпис на новоизбраниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Александра Димовска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Стојановски од Прилеп, ул. “Браќа Миладиновци“ бр. 249/12, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Александар Николоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Петкоски од Прилеп, ул. "Браќа Миладиновци" бр.31, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Јосиф Неданоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Илиески од Прилеп, ул. "Струшка" бр.54, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски

3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1381**

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Сашо Јошески
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Иле Колчакоски од Прилеп, ул. “Андон Слабејко“ бр.158 Б, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.04.2019 година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1381

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Ицко Ефтимоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: починат, се избира лицето: **Горанчо Грујевски од Прилеп, ул. “Горе Горески “ бр.26, вработен во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-14/1
во Прилеп, 17.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Коста Дурланов

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1382

На местото на членот на избирачкиот одбор Блаже Пацаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Лидија Јованоска од Прилеп, ул. “Александар Спиркоски Џемо” бр.23, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Лидија Јованоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Блаже Пацаноски од Прилеп, ул. “Борка Стеваноски” бр.30, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1384

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Влатко Димоски

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дарко Станкоски од Прилеп, ул. “Леце Котески“ бр.51, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1385/1

На местото на членот на избирачкиот одбор Илчо Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Игор Атанасоски од Прилеп, ул. “Пецо Спиркоски“ бр.5, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Илија Најдоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Илчо Трајкоски од Прилеп, ул. “Киро Кососки“ бр.8, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1

во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1386**

На местото на членот на избирачкиот одбор Лидија Ристеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мартина Младеновиќ од Прилеп, ул. “Битолска“ бр.70, предложена од политичката партија СДСМ.**

воерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Марина Младеновиќ

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Лидија Ристеска од Прилеп, ул. "Скопска" бр.19, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.04.2019 година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1387**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Станко Колески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос-пензионорање, се избира лицето: **Владимир Богески од Прилеп, ул. "Јонче Крстечанец" бр.51, вработена во ООУ Климент Охридски, Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-14/1
во Прилеп, 17.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Коста Дурланов

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1387/1

На местото на членот на избирачкиот одбор Блаже Вишиноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Димитар Китаноски од Прилеп, ул. “Тоде Дупјачанец” бр.33, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Јасмина Стојаноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Милица Ацеска од Прилеп, ул. “Александар Македонски” бр.213, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Мартин Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елена Коруноска од Прилеп, ул. “Александар Македонски” бр.237, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Моника Илиоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мирјана Колеска од Прилеп, ул. “Александар Македонски” бр.173, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Кароилина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), **Општинската изборна комисија Прилеп**, на седницата одржана на ден 01.04.2019 година во состав-претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА

Во Решението за изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор бр. 09-3/1 од 05.03.2019 год., за **избирачко место бр. 1387/1**, се врши исправка во однос на личните податоци, на заменикот член Мирјана Колеска, наместо Мирјана Колеска, треба да стои **Марјана Колеска**.

Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта.

Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно.

Бр.09-3/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

01.04.2019 година

Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска с.р.

ЧЛЕНОВИ

Татјана Стојческа с.р.

Звонко Димоски с.р.

Татјана Попоска с.р.

Николче Карапеевски с.р.

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1388**

На местото на член на избирачкиот одбор Тони Лучески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејан Петрески од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ бр.29 предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Маријан Вељаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Славица Иваноска од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ бр.42, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Дејан Петрески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Натали Димитриоска од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ бр.8, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1389

На местото на член на избирачкиот одбор Лилјана Трајкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Владо Блажески од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ бр.133, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Трајанка Свеќароска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кирил Јовчески од Прилеп, ул. “ Цане Коњарец “ бр.112, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Александар Секулоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Диме Трајкоски од Прилеп, ул. “ Блаже Иваноски “ бр.18, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1390**

На местото на член на избирачкиот одбор Маријан Костадиноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Орде Николоски од Прилеп, ул. “ Максим Горки “ бр.8, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Орде Николоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Пулески од Прилеп, ул. “ Динара “ бр.7, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Борче Стојаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мери Нацева од Прилеп, ул. “ Максим Горки “ бр.1, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), **Општинската изборна комисија Прилеп**, на седницата одржана на ден 01.04.2019 година во состав-претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА

Во Решението за изменување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор 09-3/1 од 05.03.2019 год., за **избирачко место бр. 1390**, се врши исправка во однос на личните податоци, на заменикот член Мери Нацева, наместо Мери Нацева, треба да стои **Мери Димеска-Нацева**.

Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта.

Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно.

Бр.09-3/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

01.04.2019 година

Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска с.р.

ЧЛЕНОВИ

Татјана Стојческа с.р.
Звонко Димоски с.р.
Татјана Попоска с.р.

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1391**

На местото на член на избирачкиот одбор Светлана Петреска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Благица Трпческа од Прилеп, ул. “ Кордун “ бр.26, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Оливер Пеоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александра Колевска од Прилеп, ул. “ Бистра Планина “ бр.44, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Михајло Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Гоце Трајкоски од Прилеп, ул. “ Бистра Планина “ бр.10, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Александра Колевска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ванчо Петрески од Прилеп, ул. "Осоговска" бр.44, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392

На местото на член на избирачкиот одбор Рубин Котески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Вера Јанческа од Прилеп, ул. “Моша Пијаде” бр.2-54, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Игор Јованоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Златко Мицески од Прилеп, ул. “Цане Кузманоски” бр.32, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Александра Пирганоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јасмина Стојаноска од Прилеп, ул. “Цане Кузманоски” бр.134, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392/1

На местото на член на избирачкиот одбор Жарко Бабаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Тони Ризески од Прилеп, ул. “Тоде Дупјачанец“ бр.117 А, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Гоце Петровски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јасмина Петровска од Прилеп, ул. "Цар Самоил" бр.109, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Пецо Петанчески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Петкоски од Прилеп, ул. "Цане Кузманоски" бр.103, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Васко Спиркоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ване Ристески од Прилеп, ул. "Цане Кузманоски" бр.5, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1393

На местото на член на избирачкиот одбор Матилда Ѓорѓиоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александар Ѓорѓиоски од Прилеп, ул.“ Пане Талески “ бр.51, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Ицко Најдоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Илија Најдоски од Прилеп, ул. “ Мукос“ бр.58, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Благојче Велески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Симе Илиески од Прилеп, ул. "Диме Димески Попето" бр.6, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Петре Тодороски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Игор Кимоски од Прилеп, ул. "Јуриј Гагарин" бр.7, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1394

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Даниела Димеска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александра Стојаноска од Прилеп, ул. “Пане Талески” бр.47, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа

2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1395

На местото на член на избирачкиот одбор Викторија Петровска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Жарко Аризанкоски од Прилеп, ул. “Марксва” бр.106, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Билјана Јанкулоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Милева Атанасоска од Прилеп, ул. “Мице Козар” бр.89, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Жарко Аризанкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Петар Маркоски од Прилеп, ул. “11ти Октомври” бр.129, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Катерина Момироска
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Христина Момироска од Прилеп, ул. "Прилепски
Бранители" бр.176, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396

На местото на член на избирачкиот одбор Верче Јанкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Гордана Бошкова од Прилеп, ул. “ Горан Миноски “ бр.67, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Николина Наумоска Петрова

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дамјан Настевски од Прилеп, ул. “ Горан Миноски “ бр.59, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Драшко Димески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Викторија Јанкоска од Прилеп, ул. “ Горан Миноски “ бр.15, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1397

На местото на член на избирачкиот одбор Виолета Јосифоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Нела Василеска од Прилеп, ул.“ Кумровец “ бр.25, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Барбара Бојоска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ристо Иваноски од Прилеп, ул. “ Борис Кидрич “ бр.111-12, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1398

На местото на член на избирачкиот одбор Христина Аризанкоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Антонио Тинтор од Прилеп, ул.“ Дојранска “ бр.2, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Менча Стеваноска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Радица Стеваноска од Прилеп, ул.“ Дојранска “ бр.9, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.
Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399

На местото на член на избирачкиот одбор Валентина Мирческа

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јане Ристески од Прилеп, ул.“ 11-ти Октомври “ бр.230, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Рубин Аврамоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Свонко Димоски од Прилеп, ул.“ Авала “ бр.2, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Љубен Тренкоски

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Марјанчо Тодороски од Прилеп, ул.“ Тризла “ бр.87, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400**

На местото на член на избирачкиот одбор Илчо Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Снежана Грнческа од Прилеп, ул.“ Беровска “ бр.37в, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Илија Нуневски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сања Јосифоска Димоска од Прилеп, ул.“ Беровска “ бр.2, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Видан Димоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Милена Стојаноска од Прилеп, ул.“ Бабуна “ бр.8, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.04.2019 година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400

На местото на член на избирачкиот одбор Игор Кулески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради приватни причини, се избира лицето: **Дејан Угриноски од Прилеп, ул.“Питу Гули“ бр.16, вработен во ДСД НХ“ Орде Чопела “ Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-11/1
во Прилеп, 12.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Коста Дурланов

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400/1

На местото на член на избирачкиот одбор Елица Јовеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Стојаноски од Прилеп, ул.“ Беровска “ бр.32, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Драган Брцески

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елица Јовеска од Прилеп, ул.“ Беровска “ бр.37, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1401

На местото на член на избирачкиот одбор Сашо Николоски на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Диме Ристески од Прилеп, ул.“ Дебарца “ бр.4Ѓ, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Трајанка Николоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Николоски од Прилеп, ул.“ Дебарца “ бр.63, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402/1**

На местото на членот на избирачкиот одбор Северџан Амедоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Аднан Бајрамоски од Прилеп, ул. “Дебарца“ бр.19, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Цена Нуневска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Тоде Димоски од Прилеп, ул. “Тризла“ бр.70, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Максуда Амедоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Роберт Казимоски од Прилеп, ул. “Дравска“ бр.37 А, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Тоде Димоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Орде Ристески од Прилеп, ул. “11-ти Октомври“ бр.252, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402**

На местото на членот на избирачкиот одбор Елена Манеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јордан Кузманов од Прилеп, ул. “Дебарца“ бр.10, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Аднан Бајрамоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Амет Ајроски од Прилеп, ул. "Стибера" бр.5А, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1403**

На местото на членот на избирачкиот одбор Цене Темелкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Вера Стеваноска од Прилеп, ул. "Борис Кидрич" бр.37, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Роберт Кулески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Марија Темелкоска од Прилеп, ул. "Питу Гули" бр.12, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1404

На местото на членот на избирачкиот одбор Билјана Талеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ивана Ацеска од Прилеп, ул. “Киро Пајмакоски“ бр.17, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Ивана Ацеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Верка Недеска од Прилеп, ул. “Кеј 1-ви Мај“ бр.52 А, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Благоја Спиркоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Билјана Стојаноска од Прилеп, ул. “Киро Пајмакоски“ бр.72, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1405**

На местото на членот на избирачкиот одбор Мице Тркалески

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Тони Спиркоски од Прилеп, ул. “Пиринска“ бр.5А, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Бранко Велевски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Златко Талески од Прилеп, ул. “Круме Волнароски“ бр.13, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ

ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1407

На местото на членот на избирачкиот одбор Зорица Гаврилоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: семејни причини, се избира лицето: **МАКЕДОНКА КАЛПАКОСКА** од Прилеп, ул.“Александар Македонски“ бр. 467, вработена во **ЈЗУ Општа Болница Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Денис Трајчески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Димче Ристески од Прилеп, ул. "Кеј 9-ти Септември" бр.65, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Сотир Узуноски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Димитриј Николоски од Прилеп, ул. "Републиканска" бр.24, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски

3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1408

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Виктор Вандески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Марина Нолческа од Прилеп, ул.“Борка Талески“ бр.32, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/3
во Прилеп, 03.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1409

На местото на членот на избирачкиот одбор Ленка Долгоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сања Ристеска од Прилеп, ул. “Круме Јаскоски“ бр.18, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Санела Ристеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Зарески од Прилеп, ул. “Круме Јаскоски“ бр.20, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Сања Ристеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Светлана Велкоска од Прилеп, ул. "Круме Јаскоски" бр.10, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапееки, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1410

На местото на членот на избирачкиот одбор Ружица Јагуриноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Печијарески од Прилеп, ул. “Димо Наредникот” бр.17, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Марија Солуноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ѓорѓија Андреовски од Прилеп, ул. “Кузман Јосифоски” бр.138, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапееки

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1411

На местото на членот на избирачкиот одбор Кирил Солески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ангел Тренчевски од Прилеп, ул. “Архиепископ Доситеј“ бр.57, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Христина Шишкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Пецо Шишкоски од Прилеп, ул. “Сотка Џигиџик“ бр.20, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Бобан Стојаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кирил Солески од Прилеп, ул. “Ленин“ бр.85, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1412**

На местото на членот на избирачкиот одбор Ордан Тодороски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: остварување право на пензија, се избира лицето: **Бобан Петроски од Прилеп, ул. “Ристо Секирчанец” бр. 27, вработен во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Флорина Бошкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Бошкоски од Прилеп, ул. “Архиепископ Доситеј” бр.126, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Кире Дамески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Златко Ангелески од Прилеп, ул. “Ристе Секирчанец” бр.10, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Надица Стојческа

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Илија Богатиноски од Прилеп, ул. “Даме Гагалески” бр.8, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Златко Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Стеван Филипоски од Прилеп, ул. “Димо Наредникот” бр.28, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1413**

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Димче Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елена Дујакоска од Прилеп, ул. “Ленин“ бр.142, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1414**

На местото на членот на избирачкиот одбор Лилјана Петкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ивана Јованоска од Прилеп, ул. "Марко Цепенков" бр.25, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Снежана Трајкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Оливер Трајкоски од Прилеп, ул. "Коле Неделкоски" бр.1, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Христо Белакапоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Соња Ристеска од Прилеп, ул. "Вера Циривири" бр.38, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1415

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Љупчо Кочоски

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александра Сваќароска од Прилеп, ул. “Благоја Јовчески” бр. 15, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Катерина Димова

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Петкоски од Прилеп, ул. “Крушевска” бр.9, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /

именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1416

На местото на членот на избирачкиот одбор Гордан Милошески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Тони Велески од Прилеп, ул. “Кеј 4-ти Јули“ бр.14, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Љупче Велески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Цене Велеска од Прилеп, ул. “Кеј 4-ти Јули“ бр.14, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Мира Здравеска
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Горан Стојаноски од Прилеп, ул. "Кеј 4-ти Јули" бр.4,
предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Цена Велеска
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Горан Велендериќ од Прилеп, ул. "Шар Планина" бр.8Б,
предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното
гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 18.04.2019 год., во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1418

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор **Ратко Оровчанец**

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: поради здравствени причини, се избира лицето: **Златко Иваноски од Прилеп, ул. “Кузман Јосифоски“ бр. 128, вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во Прилеп, 18.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Коста Дурланов

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1419

На местото на членот на избирачкиот одбор Сузана Бошкоска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Силвана Каранфилоска од Прилеп, ул. “Јоска Јорданоски“ бр.274, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Силвана Каранфилоска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елена Митреска од Прилеп, ул. "Кожуф" бр.3, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Елизабета Павлоска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мимоза Цветковска од Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр.240а, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1420

На местото на членот на избирачкиот одбор Љубен Ристевски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Бунески од Прилеп, ул. “Партизански Одреди“ бр.24, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Звонко Петрески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Тодороски од Прилеп, ул. “Борка Спиркоски“ бр.42, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Роза Василеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сребре Стефаноски од Прилеп, ул. “Орде Тодороски“ бр.33, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1421**

На местото на членот на избирачкиот одбор Александра Сипкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Васко Јорданоски од Прилеп, ул. "Благоја Василески" бр.16, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор **Мартина Симјаноски**

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Митко Златески од Прилеп, ул. "Златибор" бр.25, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1422

На местото на членот на избирачкиот одбор Гоце Јанушески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Стеван Петрески од Прилеп, ул. “Моша Пијаде” бр.1/37, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Снежана Јосифоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јасмина Дамеска од Прилеп, с.Селце, предложена од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Марија Степаноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ана Рулеска од Прилеп, ул.„Гоце Делчев“ бр.162, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1423**

На местото на членот на избирачкиот одбор Дејан Мицески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Весна Митреска од Прилеп, ул. “Октомвриска“ бр.118, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Кирил Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мира Трајкоска од Прилеп, с.Селце, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Олгица Катароска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејан Мицески од Прилеп, с.Беловодица, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Мира Трајковска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Живко Костадиноски од Прилеп, ул. "Маргара" бр.21, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1424

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Оливер Николоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: користење на неплатено отсуство, се избира лицето: **Никола Габроски од Прилеп, ул. “Кеј 19-ти Септември” бр.1, вработен во Фонд за ПИОМ - Прилеп**

своерачен потпис на новоизбраниот
заменик член

На местото на членот на избирачкиот одбор Александар Јорданоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ѓорѓи Јованоски од Прилеп, с. Селце, предложен од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Владимир Ѓорѓиоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александар Јорданоски од Прилеп, с.Оревоец, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Христина Ристеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Роза Пиличева од Прилеп, ул. “Димо Наредникот” бр.67, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а

**член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1427**

На местото на членот на избирачкиот одбор Пецо Крстески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Борис Крстески од Прилеп, с. Голем Радобил, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а

**член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431**

На местото на членот на избирачкиот одбор Славчо Петрески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Филип Петрески од Прилеп, с. Старо Лагово, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Милан Иваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Наташа Врцкоска од Прилеп, ул. “Андон Слабејко” бр.38, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Сена Богданоска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елизабета Синадиноска од Прилеп, ул. “Бистра Планина” бр.294, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1432**

На местото на членот на избирачкиот одбор Рубинчо Богоески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Марјан Јанчески од н.м. Беровци, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Марјан Јанчески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Рубинчо Богоевски од н.м.Беровци, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Ѓорѓија Стојаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Југослав Неделкоски од н.м. Беровци, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1433

На местото на членот на избирачкиот одбор Ѓорѓе Јовановски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Орде Јосифоски од н.м. Волково, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Филип Јурукоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Анита Иваноска од Прилеп, ул. “Борис Кидрич” бр.111/12 предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Орде Јосифоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Трајкоски од н.м.Волково, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Михаил Врцкоски
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Митра Ѓорѓиоска од Прилеп, ул. "Максим Горки" бр. 84**
предложена од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното
гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1434

На местото на членот на избирачкиот одбор Рубин Јурукоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кире Јосифоски од н.м.Галичани, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Благојче Стеваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејанчо Џоровски од н.м.Галичани, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Игорчо Јосифоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Борче Јосифоски од н.м. Галичани, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1435**

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Зорица Николоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос, се избира лицето: **Анкица Марковска од Прилеп, ул.“Петко Велкоски“ бр. 10, вработена во ФЗО Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на членот на избирачкиот одбор Јагода Андријеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Никола Ангелески од н.м. Ново Лагово, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Никола Ангелески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Анета Нелоска од н.м. Ново Лагово, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), **Општинската изборна комисија Прилеп**, на седницата одржана на ден 01.04.2019 година во состав-претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА

Во Решението за Именување и дополнување на Решение за формирање на избирачки одбор бр. 09-3/1 од 05.03.2019 год., за **избирачко место бр. 1435**, се врши исправка во однос на името, наместо **Анкица Маркоска од Прилеп**, треба да стои **Аница Маркоска од Прилеп**.

Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта.

Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно.

Бр.09-3/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

01.04.2019 година

Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска с.р.

ЧЛЕНОВИ

Татјана Стојческа с.р.

Звонко Димоски с.р.

Татјана Попоска с.р.

Николче Карапеевски с.р.

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438**

На местото на членот на избирачкиот одбор Стеван Петрески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Станко Пројкоски од Прилеп, ул. "Никола Каранџулев" бр. 104, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Ана Ангелоска Тасеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Звонко Христоски од Прилеп, ул. "Илија Игески" бр. 141, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Каролина Ристеска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Маринела Николоска од Прилеп, ул. "Цане Коњарец" бр. 189, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /

именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1439

На местото на членот на избирачкиот одбор Рубинчо Мицески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Звонко Мицески од н.м.Штавица, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Елизабета Николоска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мики Игнатоски од Прилеп, ул. "Павел Шатов" бр. 101, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Дејанче Илиески

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Трајче Маркоски од н.м.Штавица, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Мартин Николовски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Бобан Бубрегоски од Прилеп, ул. "Андон Слабејко" бр. 20, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1440**

На местото на членот на избирачкиот одбор Сашо Јованоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Николче Николоски од н.м.Селце, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Гоце Трајкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Драган Илиески од н.м.Селце, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Николче Кочоски
на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Јованоски од н.м.Селце, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Лидија Ристеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Миле Најдоски од н.м.Селце, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1443

На местото на членот на избирачкиот одбор Живко Мишкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Вецо Цветаноски од Прилеп, ул.“Димче Антулески“ бр. 66, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Васе Трајкоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дејан Јосифоски од Прилеп, ул.“Димче Антулески“ бр. 14, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Вецко Цветаноски
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Гоце Петрески од Прилеп, ул. "Димче Антулески" бр. 18,**
предложен од политичката партија СДСМ.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на
општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.04.2019 година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1443

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Костадин Шеќероски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: починат, се избира лицето:
Стојан Дурланов од Прилеп, ул. “Димче Антулески“ бр.48, вработен во СОУ Ристе Ристески Ричко Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-14/1
во Прилеп, 17.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Коста Дурланов

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а

**член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444**

На местото на членот на избирачкиот одбор Александар Кокароски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Тони Мечев од Прилеп, ул.“Борка Лопач“ бр. 5, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Звонко Кимоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Орде Ангелески од Прилеп, ул.“Орде Чопела“ бр. 33, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Богдана Забрчанец

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Југослав Митрески од Прилеп, ул.“Орде Чопела“ бр. 23, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444**

На местото на членот на избирачкиот одбор Тони Мечев

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Богдана Забрчанец од Прилеп, ул. "Орде Чопела" бр. 47, предложена од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/3
во Прилеп, 03.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1445**

На местото на членот на избирачкиот одбор Валентина Ивческа

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Ивчески од Прилеп, ул. "Илија Компаниоски" бр. 46, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Душан Спиркоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Виолета Главчева од Прилеп, ул. "Благоја Шукурски" бр. 11, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Славица Качароска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Соња Ангелкоска од Прилеп, ул. "Благоја Шукурски" бр. 13, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Дејан Кумпаниоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ристо Чадамов од Прилеп, ул. "Стеван Забрчанец" бр. 7, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1446

На местото на членот на избирачкиот одбор Кире Наумоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Снежана Наумоска од н.м.Мажучиште, предложена од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1

во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1447

На местото на членот на избирачкиот одбор Дарко Јонзоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Николче Кукуноски од н.м.Мало Коњари, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Звонко Ристески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Роберт Костоски од н.м.Мало Коњари, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1448**

На местото на членот на избирачкиот одбор Никола Касниоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кире Бумбароски од н.м.Големо Коњари, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Бобан Божиоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Наумчески од н.м.Големо Коњари, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Александар Талимџиоски
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Игор Наумоски од н.м.Големо Коњари, предложен од
политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Кристијан Даноски
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Владимир Мантароски од н.м.Големо Коњари,
предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на
општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа

2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1449

На местото на членот на избирачкиот одбор Живко Самарџиоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Бојан Самарџиоски од н.м.Кадино Село, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Злате Неделкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Јошески од н.м.Кадино Село, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Бојан Самарџиоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Тасески од н.м.Кадино Село, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Зоре Јошески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Злате Неделкоски од н.м.Кадино Село, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 03.04.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1450

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Кирил Стојаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Горан Аврамоски од Прилеп, ул. “Димо Наредникот” бр. 77, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/3
во Прилеп, 03.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1450

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Орде Николоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: престанок на работен однос, се избира лицето: **Митко Стојаноски од Прилеп, ул. “Димо Наредникот” бр. 76, вработен во ООУ “Гоце Делчев” Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Јане Илчески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Кирил Стојаноски од Прилеп, ул. “Димо Наредникот” бр.73, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа

2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), **Општинската изборна комисија Прилеп**, на седницата одржана на ден 01.04.2019 година во состав-претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА

Во Решението за формирање на избирачки одбор бр. 11-4/2 од 29.08.2017 год., за **избирачко место бр. 1450**, се врши исправка во однос на личните податоци, на претседателот Христина Дичоска, наместо Христина Дичоска, треба да стои **Христина Дичоска Шефтероска**.

Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта.

Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно.

Бр.09-3/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

01.04.2019 година

Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска с.р.

ЧЛЕНОВИ

Татјана Стојческа с.р.

Звонко Димоски с.р.

Татјана Попоска с.р.

Николче Карапеески с.р.

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапееки, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1451

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Роберт Иваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: од семејни причини, се избира лицето: **Методија Зајкоски од Прилеп, бул.“ Маршал Тито “ бр. 57, вработен во Општина Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапееки

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1452

На местото на членот на избирачкиот одбор Александра Јолеска Џингоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Фросина Мирческа од Прилеп, ул. “Пиринска “ бр.96А, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Димко Мијајлески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Љупчо Димов од Прилеп, ул. “ Пиринска “ бр.128, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Филип Дојчиноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Горан Цветкоски од Прилеп, ул. “ Пиринска “ бр.97, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Стојанка Димова

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Златко Петрески од Прилеп, ул. “ Пиринска “ бр.63, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1453**

На местото на член на избирачкиот одбор Венета Јованоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Методија Николоски од Прилеп, ул. “Тризла” бр.11, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Методија Николоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Венета Јованоска од Прилеп, ул. “Тризла” бр.7, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1454

На местото на член на избирачкиот одбор Илија Ристески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Гордана Несторовска од Прилеп, ул. “ Круме Волнароски “ бр.112, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Зоран Јанкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Горан Камчески од Прилеп, ул. “ Круме Волнароски “ бр.53 А, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Зоран Јованоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Татијана Трајкоска од Прилеп, ул. “ Круме Волнароски “ бр.134, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1455**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Илче Богданоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Маринела Конеска од Прилеп, ул. “ Митко Цветаноски “ бр.5, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456/1**

На местото на член на избирачкиот одбор Тајфур Алиоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Џевад Дервишоски од Прилеп, ул. “ Дојранска “ бр.17, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Ејхан Емрулоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Тајфур Алиоски од Прилеп, ул. "Дабнички завој" бр.41, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Јане Ристески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Драге Талевски од Прилеп, ул. "11-ти Октомври" бр.178, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456

На местото на член на избирачкиот одбор Зоран Најдоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Зоран Најдоски од Прилеп, ул. “11-ти Октомври “ бр.220, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Роберт Амедоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елза Елмазоска од Прилеп, ул. “ Мице Козар “ бр.199, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Ивана Димитриоска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ненад Стојаноски од Прилеп, ул. “ Браќа Шемкоски “ бр.43, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1457**

На местото на член на избирачкиот одбор Роберт Стојанов

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мартина Петреска од Прилеп, ул. “ Браќа Шемкоски “ бр.50, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Жарко Цветаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јане Петрески од Прилеп, ул. " Браќа Шемкоски " бр.50, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во **Прилеп, 05.03.2019г.**

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1494**

На местото на член на избирачкиот одбор Ферди Булут

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: од семејни причини, се избира лицето: **Хајдар Реџеп од н.м.Канатларци, вработен во ООУ "Кирил и Методиј" село Канатларци.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Невзат Асаноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Адем Усеиноски од н.м.Канатларци, предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1495

На местото на член на избирачкиот одбор Димитар Неданоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Петрески од н.м. Ерековци, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Роберт Јошески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Димитар Неданоски од н.м. Ерековци, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1496

На местото на член на избирачкиот одбор Раде Ристески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Елена К.Петкоска од Прилеп, ул. “Киро Крстески Платник“ бр.9, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Сашо Ангелески

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Жарко Велевски од Прилеп, ул. “ Андон Слабејко “ бр.68, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Маријанчо Цветкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јагода Јованоска од Прилеп, ул. “ Марко Цепенков “ бр.25, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Анушка Ристеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Божиноски од Прилеп, ул. “Димо Наредникот“ бр.65, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1497**

На местото на член на избирачкиот одбор Илчо Петрески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Жарко Мирчески од н.м. Подмол, предложено од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Никола Петрески

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Роберт Петрески од н.м.Подмол, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1499**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Благоја Петкоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Славче Стојкоски од н.м.Лопатица, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Ристе Степаноски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Лујза Мацура од Прилеп, ул. "Пиринска" бр.60, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,

99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1500

На местото на член на избирачкиот одбор Александар Трајчески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ивона Пројческа од н.м. Тополчани, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Ангелина Тасевска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александар Стојаноски од н.м.Тополчани, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Моника Степаноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ивица Мицески од н.м.Тополчани, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1501**

На местото на член на избирачкиот одбор Наталија Мицеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Стефан Петроски од н.м.Веселчани, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Милан Димитриоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Владимир Бришкоски од н.м.Веселчани, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Владимир Бришкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Милан Димитриоски од н.м.Веселчани, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1502

На местото на членот на избирачкиот одбор Рампо Макешоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: од семејни причини, се избира лицето: **Блаже Вишиноски од Прилеп, ул. “ Братство и Единство “ бр.23, вработен во Општина Прилеп.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на членот на избирачкиот одбор Дарко Мицкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Христијан Ризески од н.м.Загорани, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Оливер Јануловски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Симе Ризески од н.м. Загорани, предложен од политичката партија ВМРО – ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменикот член на избирачкиот одбор Антонијо Михајловски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Илчо Мицкоски од н.м. Загорани, предложен од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1503**

На местото на член на избирачкиот одбор Роберт Мургоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мартина Секулоска од Прилеп, ул. " Александар Македонски " бр.220, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Катерина Петреска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Јованчо Стојчески од Прилеп, ул. " Маргара " бр.71, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1504

На местото на член на избирачкиот одбор Дејан Ацески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Михаил Врцкоски од Прилеп, ул. "Јоле Андоноски" бр.6 предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Благоја Ржаникоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Светлана Најдоска од н.м.Тројкрсти, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Горан Ржаникоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Христина Ацеска од н.м.Тројкрсти, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1505**

На местото на член на избирачкиот одбор Ана Рулески Чадамов

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Маријан Талески од н.м.Чепигово, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Игор Ртоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Игор Талески од н.м.Чепигово, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Зоран Трпкоски
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од
Изборниот Законик, се именува лицето: **Кире Богоески од н.м.Чепигово, предложено од
политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното
гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното /
именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /
именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на
приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на
РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,
99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија,

на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукурска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1506

На местото на член на избирачкиот одбор Роберт Котески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сашо Иваноски од н.м.Алинци, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Павлина Котеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Бобан Стојаноски од Прилеп, ул. “ Кресненски Востание “ бр.23 Б, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Ангела Стојаноска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Младен Стојаноски од н.м.Алинци, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.04.2019 година, во состав Заменик Претседател Коста Дурланов и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1506**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Елизабета Ефтимоска

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: семејни причини, се избира лицето: **Снежана Јосифоска** од Прилеп, ул. “Трајко Тарцан“ бр.23, вработена во Општина Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-14/1
во Прилеп, 17.04.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Коста Дурланов

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1507**

На местото на член на избирачкиот одбор Благојче Димитриески
на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Васко Неделкоски од н.м.Бонче, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Илка Тошеска

на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Сена Богданоска од Прилеп, ул. “ Самоилова “ бр.87/15, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Илија Ристески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Илка Тошеска од Прилеп, ул. “ Јоска Јорданоски “ бр.102 Ѓ, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1520

На местото на член на избирачкиот одбор Ѓоре Јанески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Стојо Петкоски од н.м.Дуње, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1521

На местото на член на избирачкиот одбор Вељан Цветкоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Љубе Митрески од Прилеп, ул. “ Октомвриска “ бр.118, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Давид Сарваноски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Ристе Бегоски од Прилеп, ул. “ Илија Игески “ бр.15, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1523

На местото на член на избирачкиот одбор Љубе Ристески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Бранко Стојановски од н.м.Крушевица, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор Александар Стамески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Стојан Ристески од н.м.Витолиште, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Благоја Димитриоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Влатко Русески од Прилеп, ул. “ Романија “ бр.2, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

**Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик**

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1525**

На местото на член на избирачкиот одбор Сокле Стојчевски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Александар Јонзоски од н.м.Мало Коњари, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Зоре Волчески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Дарко Јонзоски од н.м.Мало Коњари, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Мартин Петрески

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Митре Русески од Прилеп, ул. "Романија" бр.2, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1528

На местото на член на избирачкиот одбор Митре Муневски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 6 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Давид Сарваноски од Прилеп, ул. “ Боца Иваноска “ бр.4, предложено од политичката партија СДСМ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Филип Ѓеоргиевски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Мартин Вчоски од н.м.Бешиште, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ.**

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1
во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 9а
член 37 ст. (2) т. 1 член 38
од Изборен Законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик („Сл. весник на РСМ, бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/2014, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 05.03.2019 година, во состав Претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеевски, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1529

На местото на член на избирачкиот одбор Стојан Шаоски

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини: согласно член 38 став 5 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Марија Шаоска од н.м.Полчиште, предложено од политичката партија ВМРО - ДПМНЕ**

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување, а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.09-3/1

во Прилеп, 05.03.2019г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 7 од 19.04.2019 година
РЕШЕНИЈА И ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ 2019